

Службен весник

на Република Македонија

Број 206

23 ноември 2015, понеделник

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
5713. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Португалската Република и Кралството Мароко	3	5718. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Крушево	4
5714. Одлука за изменување на Одлуката за максималниот износ на ново задолжување преку издавање државни хартии од вредност на меѓународниот пазар на капитал - еврообврзница на Република Македонија.....	3	5719. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување продажни цени на станови наменети за продажба на станбени објекти на ул. „Цветан Димов“ бр.29/2-21, ул. „Фрањо Клуз“ бр.11 б, ул. „Владимир Комаров“ бр.18а/1-38, ул. „Владимир Комаров“ бр.1/1-13, ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.15/2-47, бул. „Видое Смилевски Бато“ бр.71/1-12, ул. „Вуковарска“ бр.7-2/21, ул. „Владимир Комаров“ бр.1-2/24, ул. „Владимир Комаров“ бр.1-2/12, во Скопје	4
5715. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонија-пат“ – Скопје	3	5720. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Центар	5
5716. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Македонска Каменица	3	5721. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт с.Теново-Брвеница	5
5717. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Јавна здравствена установа Геронтолошки завод „13 НОЕМВРИ“ - Скопје	4		

	Стр.		Стр.
5722. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко - планска документација и урбанистичко - проектна документација.....	5	5731. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Државното училиште за деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“- Скопје.....	11
5723. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација.....	6	5732. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Национална универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје.....	13
5724. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижностите.....	6	5733. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Лажани за изградба на објекти со намена Адомување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Лажани, општина Долнени.....	16
5725. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Град Скопје.....	7	5734. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс КО Брод општина Новаци.....	25
5726. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправен дом Идризово.....	7	5735. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за размена на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија со земјоделско земјиште во приватна сопственост.....	25
5727. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација.....	7	5736. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација.....	25
5728. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Воѓани за изградба на објекти со намена Адомување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Воѓани општина Кривогаштани.....	8	5737. Решение за назначување на членови на комитетите за следење на реализацијата на приоритетите и целите на Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија 2015-2020 година, за периодот 2015-2017.....	25
5729. Одлука за престанок и давање на времено користење на недвижна ствар на Здружението за развој на село Тресонче „Брзвец“-Скопје.....	8	5738. Програма за изменување на Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2015 година.....	31
5730. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија.....	8	5739. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	31
		5740. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	35
		5741. Правилник за формата и содржината на образецот за повлекување од договор на далечина или договор склучен надвор од деловните простории на трговецот (*).....	40
		5742. Програма за полагање на стручен испит за безбедност при работа.....	42
		Огласен дел.....	1-52

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5713.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВО НРЕ- ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА И КРАЛСТВОТО МАРОКО

I

Г. Агрон Буцаку се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Португалската Република и Кралството Мароко, со седиште во Париз.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 38 20 ноември 2015 година Скопје	Претседател на Република Македонија, д-р Горге Иванов , с.р.
--	---

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5714.

Врз основа член 18 став 5 од Законот за Јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МАКСИ- МАЛНИОТ ИЗНОС НА НОВО ЗАДОЛЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ПАЗАР НА КАПИТАЛ - ЕВРООБВРЗНИЦА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за максималниот износ на ново задолжување преку издавање државни хартии од вредност на меѓународниот пазар на капитал - еврообврзница на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.188/15) во точката 5 зборовите „500.000.000,00 евра“ се заменуваат со зборовите „270.000.000,00 евра“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 149/1 21 ноември 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрески , с.р.
---	---

5715.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ- ТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје и тоа:

- Еуродизел БС гориво.....200.000 литри;
- Екстра лесно масло ЕЛ-1..... 100.000 литри;
- Еуросупер БС-95 гориво.....30.000 литри.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје за извршување на основните работи од тековно, инвестиционо и зимско одржување на патишта.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат на товар на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10266/1
17 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5716.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15 и 193/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ- ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Член 1

Со оваа одлука на Општина Македонска Каменица се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое претставува ГП бр.2.02, формирана од катастарски парцели: КП бр.4287/1 КО Каменица, гиз со површина од 6623,25 м², КП бр.4287/1 КО Каменица, зпз 1 со површина од 1848,99 м², КП бр.4287/1 КО Каменица, зпз 2 со површина од 1564,27 м², КП бр.4287/1 КО Каменица, зпз 10 со површина од 660,08 м², КП бр.4255/6 КО Каменица, дм со површина од 176,13 м², КП бр.4287/9 КО Каменица, дм со површина од 177,67 м² и КП бр.4285/2 КО Каменица, гиз со површина од 571,52 м², или вкупно 11621,91 м², евидентирани во Имотен лист број 589, согласно Извод од ЛУПД за ГП бр.2.02 основно училиште дел од „ДУП за централно градско подрачје“, донесен со Решение број 09-346/1 од 5.3.2010 година за проширување на просторот на градба за изградба на спортска сала и спортско игралиште.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10497/1
17 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5717.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД „13 НОЕМВРИ“- СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Јавна здравствена установа Геронтолошки завод „13 НОЕМВРИ“- Скопје се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со вкупна површина од 16818 м², кое претставува дел од КП бр. 4468, КО Горче Петров 3-Дексион, евидентирано во Имотен лист бр. 9160, согласно Извод од Детален урбанистички план дел од У.З. Дексион 39, донесен со Одлука на Советот на општина Горче Петров, бр.07-747/2 од 05.09.2000 година, за ГП 5.6, со намена за изградба на Г. Објекти од општествен стандард-здравство.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10717/1
17 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5718.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА КРУШЕВО

Член 1

Со оваа одлука на општина Крушево, се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со вкупна површина од 1.335м² кое претставува:

- дел од КП.бр.5532/1 КО Крушево со површина од 788 м², евидентирана во Имотен лист бр.1;
 - дел од КП.бр.6505/1 КО Крушево со површина од 91 м², евидентирана во Имотен лист бр.2 и
 - дел од КП.бр.5804/2 КО Крушево со површина од 456 м², евидентирана во Имотен лист бр.100193,
- согласно Извод од Детален урбанистички план: бр. 23-11/67-1, донесен со Одлука бр. 07-284/2 од 28.11.2002 година, заради изградба на објект од јавен интерес – градски парк (зеленило).

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10814/1
17 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5719.

Врз основа на член 99 став (9) од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр.99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 199/14 и 146/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА СТАНОВИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ НА УЛ.„ЦВЕТАН ДИМОВ“ БР.29/2-21, УЛ. „ФРАЊО КЛУЗ“ БР.11 Б, УЛ. „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“ БР.18А/1-38, УЛ. „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“ БР.1/1-13, УЛ. „КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ“ БР.15/2-47, БУЛ. „ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО“ БР.71/1-12, УЛ. „ВУКОВАРСКА“ БР.7-2/21, УЛ. „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“ БР.1-2/24, УЛ. „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“ БР.1-2/12, ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување продажни цени на станови наменети за продажба на станбени објекти на ул. „Цветан Димов“ бр.29/2-21, ул. „Фрањо Клуз“ бр.11 б, ул. „Владимир Комаров“ бр.18а/1-38, ул. „Владимир Комаров“ бр.1/1-13, ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.15/2-47, бул.„Видое Смилевски Бато“ бр.71/1-12, ул. „Вуковарска“ бр.7-2/21, ул. „Владимир Комаров“ бр.1-2/24, ул. „Владимир Комаров“ бр.1-2/12, во Скопје бр. 02-16486/2-2 од 12.11.2015 година, донесена од Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10836/1
17 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5720.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР

Член 1

Со оваа одлука на општина Центар, се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со вкупна површина од 10.328 м² кое претставува:

- КП.бр.710 КО Центар 2 со површина од 163 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624;
- КП.бр.711 КО Центар 2 со површина од 251 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624;
- КП.бр.712 КО Центар 2 со површина од 245 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624;
- КП.бр.714 КО Центар 2 со површина од 223 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624;
- КП.бр.715 КО Центар 2 со површина од 267 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624;
- КП.бр.713 КО Центар 2 со површина од 388 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624;
- КП.бр.703 КО Центар 2 со површина од 309 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624;
- КП.бр.704 КО Центар 2 со површина од 1.272 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624;
- КП.бр.687 КО Центар 2 со површина од 198 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624;
- КП.бр.688 КО Центар 2 со површина од 376 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624;
- дел од КП.бр.686/2 КО Центар 2 со површина од 1.666 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624;
- дел од КП.бр.689 КО Центар 2 со површина од 383 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624;
- КП.бр.702 КО Центар 2 со површина од 225 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624;
- КП.бр.705 КО Центар 2 со површина од 142 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624;
- КП.бр.708 КО Центар 2 со површина од 130 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624;
- КП.бр.707 КО Центар 2 со површина од 14 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624;
- КП.бр.706 КО Центар 2 со површина од 30 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624;
- КП.бр.709 КО Центар 2 со површина од 13 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624;
- КП.бр.716 КО Центар 2 со површина од 218 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624;
- КП.бр.717 КО Центар 2 со површина од 156 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624;
- КП.бр.718 КО Центар 2 со површина од 18 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624;
- КП.бр.719 КО Центар 2 со површина од 16 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624;
- КП.бр.720 КО Центар 2 со површина од 18 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624;
- КП.бр.721 КО Центар 2 со површина од 23 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624;
- КП.бр.701/2 КО Центар 2 со површина од 3.209 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624;
- дел од КП.бр.2913/3 КО Центар 2 со површина од 3 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624;
- дел од КП.бр.685/2 КО Центар 2 со површина од 148 м², евидентирана во Имотен лист бр.18624 и

- дел од КП.бр.2900/10 КО Центар 2 со површина од 224 м², евидентирана во Имотен лист бр.18454, согласно Извод од Детален урбанистички план: градска четврт „Ј07“ локалитети: Капиштец, Завод за медицинска рехабилитација, Старо Водно, Мало Курило и Цвеќара, донесен со Одлука бр.07-4414/4 од 18.07.2014 година, заради изградба на објект со намена В1 – образование и наука.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10927/1
17 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5721.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО ЕКСПОРТ - ИМПОРТ С. ТЕНОВО-БРВЕНИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба на Друштвото за развој на обновливи извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт с.Теново-Брвеница, со седиште на ул.„101“ бр. 1 Теново, Брвеница, за градежното земјиште во површина од 3638м², со намена за изградба на среднапонска електро-енергетска врска за приклучување на фото волтаична електрична централа на КП бр.30/13 во КО Теново-вон г.р. евидентирана во Имотен лист бр. 8447.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10952/1
17 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5722.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко - планска документација за КП 5530/1, КО Центар 1.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11022/1
17 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5723.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр. 5310/1, КО Центар 1.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11023/1
17 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5724.

Врз основа на член 65 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015, 106/2015 и 153/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се запишува право на сопственост на недвижните ствари - објекти кои се наоѓаат на КП бр. 8887/1 за КО Центар 1 и тоа:

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, влез 1, кат По-2, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површина 406 м²;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, влез 1, намена на посебен дел од зграда ХС, внатрешна површина 283 м²;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, влез 1, намена на посебен дел од зграда Х, внатрешна површина 903 м²;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, влез 1, кат По-1, намена на посебен дел од зграда Г, внатрешна површина 1807 м²;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, влез 1, кат По-1, намена на посебен дел од зграда ЛФ, внатрешна површина 4 м²;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, влез 1, кат По-1, намена на посебен дел од зграда ДЗП, внатрешна површина 335 м²;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, влез 1, кат Приз, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 403 м²;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, влез 1, кат К-1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 781 м²;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, влез 1, кат К-2, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 421 м²;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, влез 1, кат К-3, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 360 м²;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, влез 1, кат К-4, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 395 м²;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, влез 1, кат К-5, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 434 м²;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, влез 1, кат К-6, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 391 м²;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, влез 1, кат К-7, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 399 м²;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, влез 1, кат К-8, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 399 м²;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, влез 1, кат К-9, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 414 м²;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, влез 2, кат Приз, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 845 м²;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, влез 2, намена на посебен дел од зграда ХС, внатрешна површина 338 м²;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, влез 2, намена на посебен дел од зграда Х, внатрешна површина 1068 м²;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, влез 2, кат К-1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 672 м²;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, влез 2, кат К-2, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 675 м²;

- Зграда број 3, намена на зграда и друг објект В4-2, влез 2, кат К-3, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 649 м², во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11031/1
17 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5725.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Град Скопје се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со вкупна површина од 364 м², кое претставува дел од КП 10687/9, КО Центар 1, евидентирана во Имотен лист бр. 102680, согласно Извод од Детален урбанистички план за изменување и дополнување на Детален урбанистички план „Буњаковец 2“, донесен со Одлука на Совет на општина Центар, бр. 07-9331/10, од 10.12.2012 година, за ГП 3.30, со намена за изградба на објект за култура.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11058/1
17 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5726.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО - ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за храна и ветеринарство му престанува користењето на движни ствари и тоа:

- времен монтажен објект - барака со површина од 201.09м²,
- 16 радијатори,
- паркет со површина 30м²,
- еден бојлер 60 литри,
- една туш кабина со димензии 80x80см,
- три мијалника со чешма,
- три тоалетни школки со казанчиња,
- три паравани изработени од плексиглас со димензии 80x80см,
- две алуминиумски врати со димензии 200x70см,
- шест дрвени врати со димензии 205x75см и
- седум еднокрилни пвц прозорци со димензии 120x120см.

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено - поправен дом Идризово.

Член 3

Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство склучува договор со директорот на Казнено - поправниот дом Идризово со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11123/1
17 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5727.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО -ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр. 16702/1, КО Битола 3.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11148/1
21 ноември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5728.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 154/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ВОГАНИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА, Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО ВОГАНИ ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Вогани за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Вогани, општина Кривогаштани.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 48123м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1272-дел	Вогани	Село	овоштарник	1
1268	Вогани	Село	овоштарник	1
1269	Вогани	Село	овоштарник	1
1206-дел	Вогани	Село	градина	2
1369/1-дел	Вогани	Село	градина	2
1266-дел	Вогани	Село	градина	2
1367/1-дел	Вогани	Село	нива	2
1607-дел	Вогани	Завој	нива	2
1276-дел	Вогани	Село	нива	2
1234-дел	Вогани	Самурје	нива	2
1226-дел	Вогани	Самурје	нива	2
1259-дел	Вогани	Село	нива	2
1267	Вогани	Село	нива	2
1270	Вогани	Село	нива	2
1186-дел	Вогани	Село	овоштарник	2
1205-дел	Вогани	Село	овоштарник	2
1460-дел	Вогани	Село	овоштарник	2
1606-дел	Вогани	Завој	овоштарник	2
1609-дел	Вогани	Завој	овоштарник	2
1277/1-дел	Вогани	Село	овоштарник	2
1277/2-дел	Вогани	Село	овоштарник	2
1379	Вогани	Село	овоштарник	2
1380-дел	Вогани	Село	овоштарник	2
1456/2	Вогани	Село	овоштарник	2
1468	Вогани	Село	овоштарник	2
1588	Вогани	Тапанче	овоштарник	2
1260	Вогани	Село	лозе	3
1608-дел	Вогани	Завој	нива	3
1227-дел	Вогани	Самурје	овоштарник	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			414700м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11225/1
17 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5729.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛО ТРЕСОНЧЕ „БРЗОВЕЦ“-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на недвижна ствар-објект во село Тресонче, кој се наоѓа на КП бр.230, КО Тресонче м.в. „Леништа“, евидентирана во Имотен лист бр.42, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- зграда 1, , влез 1, ПО, бр.1 со внатрешна површина од 120м²;
- зграда 1, влез 1, ПР, бр.1 со внатрешна површина од 169 м².

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на времено користење без надомест за период од десет години на Здружение за развој на село Тресонче „Брзовец“-Скопје.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за образование и наука и Здружението за развој на село Тресонче, Брзовец“- Скопје, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11227/1
17 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5730.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНИОТ СОЈУЗ НА СЛЕПИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на движните ствари – книги и тоа:

Реден број	Наслов на книга	Автор	ИСБН	Количина
1	Поезија	Томас Стернс Елиот	ISBN 978-608-249-018-2	3
2	Марсовски Хроники	Реј Бредбери	ISBN 978-608-249-025-0	3
3	Вљубениот Орландо	Матео Марија Боиардо	ISBN 978-608-249-036-6	3
4	Новела за сонот	Атрур Шницлер	ISBN 978-608-249-033-5	3
5	Авантурите на Гордон Пим	Едгар Алан По	ISBN 978-608-249-041-0	3
6	Пенелопеја	Маргарет Етвуд	ISBN 978-608-249-026-7	3
7	Ветрови	Сен Џон Перс	ISBN 978-608-249-021-2	3
8	Свила	Александро Барико	ISBN 978-608-249-030-4	3
9	Убиство во катедралата	Томас Стернс Елиот	ISBN 978-608-249-012-0	3
10	Поезија	Пол Елијар	ISBN 978-608-249-034-2	3
11	Поезија	Фернандо Песоа	ISBN 978-608-249-049-6	3
12	Поезија	Франце Прешерн	ISBN 978-608-249-035-9	3
13	Декамерон	Џовани Бокачо	ISBN 978-608-249-039-7	3
14	Строго контролирани возови	Бохумил Харабал	ISBN 978-608-249-042-7	3
15	Касандра	Криста Волф	ISBN 978-608-249-003-8	3
16	Селидби	Милош Црњански	ISBN 978-608-249-040-3	3
17	Приказна за Генџи	Мурасаки Шикибу	ISBN 978-608-249-048-9	3
18	Манон Леско	Опатот Прево	ISBN 978-608-249-024-3	3
19	Морганте	Луиџи Пулчи	ISBN 978-608-249-017-5	3
20	Три дена кај мајка ми	Франсоа Вејерганс	ISBN 978-608-249-029-8	3

21	Евгениј Онегин	Александар Сергеевич Пушкин	ISBN 978-608-249-037-3	3
22	Кралот Иби	Алфред Жари	ISBN 978-608-249-046-5	3
23	Свет во исчезнување	Чинуа Ачебе	ISBN 978-608-249-020-5	3
24	Срамота	Џ.М.Куци	ISBN 978-608-249-044-1	3
25	Портрет на уметникот во младоста	Непознат автор	ISBN 978-608-249-028-1	3
26	Поезија	Самјуел Тејлор Колориц	ISBN 978-608-249-002-1	3
27	Поезија	Гијом Аполинер	ISBN 978-608-249-027-4	3
28	Отранскиот замок	Хорас Волопол	ISBN 978-608-249-010-6	3
29	Добриот војник	Форд Медокс Форд	ISBN 978-608-249-023-6	3
30	Хомо Фабер	Макс Фабер	ISBN 978-608-249-015-1	3
31	Дали андроидите сонуваат електронски овци	Филип К.Дик	ISBN978-608-249-005-2	3
32	Есеи	Вистан Хју Одн	ISBN 978-608-249-014-4	3
33	Книга за џунглата	Радјард Клипинг	ISBN 978-608-249-008-3	3
34	Писма од мојата воденица	Алфонс Доде	ISBN 978-608-249-011-3	3
35	Поезија	Пол Валери	ISBN -978-608-249-004- 5	3
36	Вујко Вања	Антон Павлович Чехов	ISBN 978-608-249-013-7	3
37	Боговите се жедни	Анатол Франс	ISBN 978-608-249-022-9	3
38	Нешто лично	Кензабуро Ое	ISBN 978-608-249-001-4	3
39	Театарски роман	Михаил Булгаков	ISBN 978-608-249-032-8	3
40	Поезија	Артур Рембо	ISBN 978-608-249-047-2	3
41	Историјата на моите несреќи	Пјер Абелар	ISBN 978-608-249-016-8	3

42	Авантурите на Телемах	Луј Арагон	ISBN 978-608-249-045-8	3
43	Козаци	Лав Николајеви ч Толстој	ISBN 978-608-249-009-0	3
44	Поезија	Вилјам Вордсворд	ISBN 978-608-249-019-9	3
45	Драми	Едвард Олби	ISBN 978-608-249-007-6	3
46	Фауст Том 1	Јохан Волфганг Гете	ISBN 978-608-249-043-4	3
47	Пеколен портокал	Антони Бурчис	ISBN 978-608-249-031-1	3
48	Стара хебрејска книжевност	Аноним	ISBN 978-608-249-038-0	3
49	Бледосин женски ракопис	Франц Верфел	ISBN 978-608-249-000-7	3
50	Улица на темни продавници	Патрик Модиано	ISBN 978-608-249-006-9	3

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија.

Член 3

Министерот за труд и социјална политика склучува договор со претседателот на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11252/1
17 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5731.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНОТО
УЧИЛИШТЕ ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР ВЛАХОВ”- СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на движните ствари – книги, и тоа:

Реден број	Наслов на книга	Автор	ИСБН	Количина
1	Поезија	Томас Стернс Елиот	ISBN 978-608-249-018-2	2
2	Марсовски Хроники	Реј Бредбери	ISBN 978-608-249-025-0	2
3	Вљубениот Орландо	Матео Мариа Боиардо	ISBN 978-608-249-036-6	2
4	Новела за сонот	Атрур Шнидлер	ISBN 978-608-249-033-5	2
5	Авантурите на Гордон Пим	Едгар Алан По	ISBN 978-608-249-041-0	2
6	Пенелопеја	Маргарет Етвуд	ISBN 978-608-249-026-7	2
7	Ветрови	Сен Џон Перс	ISBN 978-608-249-021-2	2
8	Свила	Александро Барико	ISBN 978-608-249-030-4	2
9	Убиство во катедралата	Томас Стернс Елиот	ISBN 978-608-249-012-0	2
10	Поезија	Пол Елијар	ISBN 978-608-249-034-2	2
11	Поезија	Фернандо Песоа	ISBN 978-608-249-049-6	2
12	Поезија	Франце Преперн	ISBN 978-608-249-035-9	2
13	Декамерон	Џовани Бокачо	ISBN 978-608-249-039-7	2
14	Строго контролирани возови	Бохумил Харабал	ISBN 978-608-249-042-7	2
15	Касандра	Криста Волф	ISBN 978-608-249-003-8	2
16	Селидби	Милош Црњански	ISBN 978-608-249-040-3	2
17	Приказна за Генџи	Мурасаки Шикибу	ISBN 978-608-249-048-9	2
18	Манон Леско	Опатот Прево	ISBN 978-608-249-024-3	2
19	Морганте	Љуиџи Пулчи	ISBN 978-608-249-017- 5	2
20	Три дена кај мајка ми	Франсоа Вејерганс	ISBN 978-608-249-029-8	2
21	Евгениј Онегин	Александар Сергеевич Пушкин	ISBN 978-608-249-037-3	2
22	Кралот Иби	Алфред Жари	ISBN 978-608-249-046-5	2
23	Свет во исчезнување	Чинуа Ачебе	ISBN 978-608-249-020-5	2
24	Срамота	Џ.М.Куци	ISBN 978-608-249-044-1	2
25	Портрет на уметникот во младоста	Непознат автор	ISBN 978-608-249-028-1	2
26	Поезија	Самјуел Тејлор Колериџ	ISBN 978-608-249-002-1	2
27	Поезија	Гијом Аполинер	ISBN 978-608-249-027-4	2
28	Отранскиот замок	Хорас Волопол	ISBN 978-608-249-010-6	2
29	Добриот војник	Форд Медокс Форд	ISBN 978-608-249-023-6	2
30	Хомо Фабер	Макс Фабер	ISBN 978-608-249-015-1	2
31	Дали андронидите сонуваат електронски овци	Филип К. Дик	ISBN978-608-249-005-2	2
32	Есеи	Вистан Хју Одн	ISBN 978-608-249-014-4	2
33	Книга за џунглата	Радјард Клипинг	ISBN 978-608-249-008-3	2
34	Писма од мојата воденица	Алфонс Доде	ISBN 978-608-249-011-3	2
35	Поезија	Пол Валери	ISBN -978-608-249-004-5	2
36	Вујко Вања	Антон Павлович Чехов	ISBN 978-608-249-013-7	2
37	Боговите се жедни	Анатол Франс	ISBN 978-608-249-022-9	2
38	Непшто лично	Кензабуро Ое	ISBN 978-608-249-001-4	2

39	Театарски роман	Михаил Булгаков	ISBN 978-608-249-032-8	2
40	Поезија	Артур Рембо	ISBN 978-608-249-047-2	2
41	Историјата на моите несреќи	Пјер Абелар	ISBN 978-608-249-016-8	2
42	Авантурите на Телемах	Луј Арагон	ISBN 978-608-249-045-8	2
43	Козаци	Лав Николајевич Толстој	ISBN 978-608-249-009-0	2
44	Поезија	Вилјам Вордсворд	ISBN 978-608-249-019-9	2
45	Драми	Едвард Олби	ISBN 978-608-249-007-6	2
46	Фауст Том 1	Јохан Волфганг Гете	ISBN 978-608-249-043-4	2
47	Пеколен портокал	Антони Бурдис	ISBN 978-608-249-031-1	2
48	Стара хебрејска книжевност	Аноним	ISBN 978-608-249-038-0	2
49	Бледосин женски ракопис	Франц Верфел	ISBN 978-608-249-000-7	2
50	Улица на темни продавници	Патрик Модино	ISBN 978-608-249-006-9	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државното училиште за деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов” - Скопје.

Член 3

Министерот за труд и социјална политика склучува договор со директорот на Државното училиште за деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов” - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-11254/1
17 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5732.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА НАЦИОНАЛНА УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на движните ствари – книги, и тоа:

Реден број	Наслов на книга	Автор	ISBN	Количина
1	Поезија	Томас Стернс Елиот	ISBN 978-608-249-018-2	5
2	Марсовски Хроники	Реј Бредбери	ISBN 978-608-249-025-0	5
3	Вљубениот Орландо	Матео Марија Боиардо	ISBN 978-608-249-036-6	5
4	Новела за сонот	Атрур Шницлер	ISBN 978-608-249-033-5	5
5	Авантурите на Гордон Пим	Едгар Алан По	ISBN 978-608-249-041-0	5
6	Пенелопеја	Маргарет Етвуд	ISBN 978-608-249-026-7	5
7	Ветрови	Сен Џон Перс	ISBN 978-608-249-021-2	5
8	Свила	Алекسانдро Барико	ISBN 978-608-249-030-4	5
9	Убиство во катедралата	Томас Стернс Елиот	ISBN 978-608-249-012-0	5
10	Поезија	Пол Елијар	ISBN 978-608-249-034-2	5
11	Поезија	Фернандо Песоа	ISBN 978-608-249-049-6	5
12	Поезија	Франце Прешерн	ISBN 978-608-249-035-9	5
13	Декамерон	Џовани Бокачо	ISBN 978-608-249-039-7	5
14	Строго контролирани возови	Бохумил Харабал	ISBN 978-608-249-042-7	5
15	Касандра	Криста Волф	ISBN 978-608-249-003-8	5
16	Селидби	Милош Црњански	ISBN 978-608-249-040-3	5
17	Приказна за Генџи	Мурасаки Шикибу	ISBN 978-608-249-048-9	5
18	Манон Леско	Опатот Прево	ISBN 978-608-249-024-3	5
19	Морганте	Луиџи Пулчи	ISBN 978-608-249-017- 5	5
20	Три дена кај мајка ми	Франсоа Вејерганс	ISBN 978-608-249-029-8	5
21	Евгениј Онегин	Александар Сергеевич Пушкин	ISBN 978-608-249-037-3	5
22	Кралот Иби	Алфред Жари	ISBN 978-608-249-046-5	5
23	Свет во исчезнување	Чинуа Ачебе	ISBN 978-608-249-020-5	5
24	Срамота	Џ.М.Куџи	ISBN 978-608-249-044-1	5

25	Портрет на уметникот во младоста	Непознат автор	ISBN 978-608-249-028-1	5
26	Поезија	Самјуел Тејлор Колориџ	ISBN 978-608-249-002-1	5
27	Поезија	Гијом Аполинер	ISBN 978-608-249-027-4	5
28	Отранскиот замок	Хорас Волопол	ISBN 978-608-249-010-6	5
29	Добриот војник	Форд Медокс Форд	ISBN 978-608-249-023-6	5
30	Хомо Фабер	Макс Фабер	ISBN 978-608-249-015-1	5
31	Дали андроидите сонуваат електронски овци	Филип К. Дик	ISBN 978-608-249-005-2	5
32	Есеи	Вистан Хју Одн	ISBN 978-608-249-014-4	5
33	Книга за дунглата	Радјард Клипинг	ISBN 978-608-249-008-3	5
34	Писма од мојата воденица	Алфонс Доде	ISBN 978-608-249-011-3	5
35	Поезија	Пол Валери	ISBN 978-608-249-004-5	5
36	Вујко Вања	Антон Павлович Чехов	ISBN 978-608-249-013-7	5
37	Боговите се жедни	Анатол Франс	ISBN 978-608-249-022-9	5
38	Нешто лично	Кензабуро Ое	ISBN 978-608-249-001-4	5
39	Театарски роман	Михаил Булгаков	ISBN 978-608-249-032-8	5
40	Поезија	Артур Рембо	ISBN 978-608-249-047-2	5
41	Историјата на моите несреки	Пјер Абелар	ISBN 978-608-249-016-8	5
42	Авантурите на Телемах	Луј Арагон	ISBN 978-608-249-045-8	5
43	Козаци	Лав Николајевич Толстој	ISBN 978-608-249-009-0	5
44	Поезија	Вилјам Вордсворд	ISBN 978-608-249-019-9	5
45	Драми	Едвард Олби	ISBN 978-608-249-007-6	5
46	Фауст Том 1	Јохан Волфганг Гете	ISBN 978-608-249-043-4	5
47	Пеколен портокал	Антони Бурдис	ISBN 978-608-249-031-1	5
48	Стара хебрејска книжевност	Аноним	ISBN 978-608-249-038-0	5
49	Бледосин женски ракопис	Франц Верфел	ISBN 978-608-249-000-7	5
50	Улица на темни продавници	Патрик Модiano	ISBN 978-608-249-006-9	5

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национална универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски” - Скопје.

Член 3

Министерот за труд и социјална политика склучува договор со директорот на Националната универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски” - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-11256/1
17 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5733.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 154/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЛАЖАНИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А - ДОМУВАЊЕ, Б - КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В - ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г - ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д - ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА, Е - ИНФРАСТРУКТУРА КО ЛАЖАНИ, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Лажани за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Лажани, општина Долнени.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 482394м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
578	Лажани	Село	нива	2
579	Лажани	Село	нива	2
1216-дел	Лажани	Село	нива	2
1217	Лажани	Село	нива	2
581	Лажани	Село	нива	2
580	Лажани	Село	нива	2
590	Лажани	Село	нива	2
589	Лажани	Село	нива	2
577	Лажани	Мера	нива	2
576	Лажани	Мера	нива	2
574	Лажани	Мера	нива	2
575	Лажани	Мера	нива	2
585	Лажани	Мера	нива	2
586	Лажани	Село	нива	2
584/1	Лажани	Мера	нива	2
2149-дел	Лажани	Село	нива	2
587	Лажани	Село	нива	2
588	Лажани	Село	нива	2
1626	Лажани	Село	нива	2
1627	Лажани	Село	нива	2
1624	Лажани	Село	нива	2
1625	Лажани	Село	нива	2
1572	Лажани	Село	нива	2
2143-дел	Лажани	Село	нива	2
1617-дел	Лажани	Село	нива	2
1644	Лажани	Село	нива	2
2144-дел	Лажани	Село	нива	2

1577	Лажани	Село	нива	2
1942	Лажани	К.ограда	нива	2
1590	Лажани	Село	нива	2
1591	Лажани	Села ограда	нива	2
1941	Лажани	К.Ограда	нива	2
1579	Лажани	Село	нива	2
1919	Лажани	К.ограда	нива	2
2145-дел	Лажани	Село	нива	2
1459	Лажани	Лозинско	нива	2
2242	Лажани	Лозишта	нива	2
1446	Лажани	Д.пат	нива	2
1443-дел	Лажани	Д.пат	нива	2
1581/1	Лажани	Село	нива	2
1573	Лажани	Село	нива	2
1578	Лажани	Село	нива	2
1115-дел	Лажани	Село	нива	2
2243-дел	Лажани	Лозишта	нива	2
1595	Лажани	Село	нива	2
2236-дел	Лажани	Конјоец	нива	2
1082/8	Лажани	Копачина	нива	2
1441-дел	Лажани	Дебр.пат	нива	2
1458	Лажани	Лозинско	нива	2
1917	Лажани	К.ограда	нива	2
1918	Лажани	К.ограда	нива	2
1592	Лажани	Село	нива	2
1622	Лажани	Село	нива	2
1620	Лажани	Село	нива	2
1082/6	Лажани	Копачина	нива	2

1940	Лажани	К.ограда	нива	2
2147-дел	Лажани	Село	нива	2
1460	Лажани	Лозинско	нива	2
1457/1	Лажани	Лозинско	нива	2
1589/1-дел	Лажани	Село	нива	2
1584	Лажани	Село	нива	2
1586/2-дел	Лажани	Лозинско	нива	2
1914/2	Лажани	К.ограда	нива	2
1588	Лажани	Село	нива	2
1914/1	Лажани	К.ограда	нива	2
1954-дел	Лажани	Борско	нива	2
2240-дел	Лажани	Село	нива	2
1875-дел	Лажани	Село	нива	2
1945/2	Лажани	К.ограда	нива	2
1897	Лажани	Село	нива	2
1943	Лажани	К.ограда	нива	2
1445/1	Лажани	Д.пат	нива	2
1450/1	Лажани	Д.пат	нива	2
1444-дел	Лажани	Д.пат	нива	2
1450/2	Лажани	Д.пат	нива	2
1445/2	Лажани	Д.пат	нива	2
1449/2	Лажани	Д.пат	нива	2
1442-дел	Лажани	Д.пат	нива	2
1201-дел	Лажани	Село	нива	2
1932-дел	Лажани	Кошевска	нива	2
1114/4	Лажани	Лозинште	нива	2
2148-дел	Лажани	Село	нива	2
1876-дел	Лажани	Сеферица	нива	2

1953-дел	Лажани	Борско	нива	2
1945/1	Лажани	К.ограда	нива	2
2237/1-дел	Лажани	Конјоец	нива	2
1771/5	Лажани	Село	нива	2
1771/1	Лажани	Село	нива	2
1770	Лажани	К.ограда	нива	2
1461	Лажани	Лозинско	нива	2
1900	Лажани	К.ограда	нива	2
1902	Лажани	Село	нива	2
1901	Лажани	Село	нива	2
2239	Лажани	Конац	нива	2
1117	Лажани	Село	нива	2
1116	Лажани	Село	нива	2
1955-дел	Лажани	Борско	нива	2
2244-дел	Лажани	Лозинско	нива	2
2146	Лажани	Село	нива	2
1888-дел	Лажани	Село	нива	2
1879/4	Лажани	Радетска ограда	нива	2
1884	Лажани	Село	нива	2
1889-дел	Лажани	Село	нива	2
1879/3	Лажани	Бродеска ограда	нива	2
1931-дел	Лажани	К.ограда	нива	2
1605	Лажани	Село	нива	2
2235-дел	Лажани	Конјоец	нива	2
1877-дел	Лажани	Село	нива	2
1114/3	Лажани	Лозинште	нива	2
1387-дел	Лажани	Д.пат	нива	2
1397/2-дел	Лажани	Д.пат	нива	2

1397/1-дел	Лажани	Д.пат	нива	2
614-дел	Лажани	Мера	нива	2
1398-дел	Лажани	Д.пат	нива	2
1448-дел	Лажани	Д.пат	нива	2
1376-дел	Лажани	Кошинско	нива	2
1194/2	Лажани	Село	нива	2
1195/2	Лажани	Село	нива	2
613-дел	Лажани	Мера	нива	2
612-дел	Лажани	Мера	нива	2
611-дел	Лажани	Мера	нива	2
605-дел	Лажани	Мера	нива	2
981/2	Лажани	Трска	нива	2
980/1	Лажани	Трска	нива	2
979-дел	Лажани	Трска	нива	2
978-дел	Лажани	Трска	нива	2
976/2	Лажани	Трска	нива	2
975-дел	Лажани	Трска	нива	2
974	Лажани	Трска	нива	2
972-дел	Лажани	Трска	нива	2
971-дел	Лажани	Трска	нива	2
970/1	Лажани	Трска	нива	2
970/2	Лажани	Трска	нива	2
967-дел	Лажани	Трска	нива	2
966-дел	Лажани	Трска	нива	2
965-дел	Лажани	Трска	нива	2
964-дел	Лажани	Трска	нива	2
963-дел	Лажани	Трска	нива	2
962-дел	Лажани	Трска	нива	2

961-дел	Лажани	Трска	нива	2
960-дел	Лажани	Трска	нива	2
959-дел	Лажани	Трска	нива	2
1007-дел	Лажани	Трска	нива	2
1008-дел	Лажани	Трска	нива	2
1191-дел	Лажани	Село	нива	2
2238/1-дел	Лажани	Лозишта	нива	2
607/1	Лажани	Село	нива	2
608/1	Лажани	Село	нива	2
606	Лажани	Село	нива	2
607/2	Лажани	Село	нива	2
602-дел	Лажани	Трска	нива	2
600-дел	Лажани	Трска	нива	2
1594	Лажани	Село	овоштарник	2
526	Лажани	Мера	пасиште	2
1218-дел	Лажани	Село	пасиште	2
1211-дел	Лажани	Село	нива	3
1463	Лажани	Лозинско	нива	3
1468	Лажани	Поројница	нива	3
1469	Лажани	Поројница	нива	3
1382	Лажани	Лозински	нива	3
1219-дел	Лажани	Слатина	нива	3
1208-дел	Лажани	Село	нива	3
1951-дел	Лажани	Борско	нива	3
1952-дел	Лажани	Борско	нива	3
1384	Лажани	Лозинско	нива	3
2055	Лажани	Сеферица	нива	3
1383-дел	Лажани	Лозинско	нива	3

1756	Лажани	Борско	нива	3
1757	Лажани	Борско	нива	3
1758	Лажани	Борско	нива	3
1466	Лажани	Лозишта	нива	3
1462/2	Лажани	Лозинско	нива	3
1467	Лажани	Поројница	нива	3
1920	Лажани	К.ограда	нива	3
1464	Лажани	Лозинско	нива	3
1385	Лажани	Село	нива	3
1547/1-дел	Лажани	Лозинско	нива	3
1949-дел	Лажани	Борско	нива	3
1548-дел	Лажани	Лозинско	нива	3
1947	Лажани	Борско	нива	3
1948-дел	Лажани	Борско	нива	3
1204-дел	Лажани	Село	нива	3
2054	Лажани	Сеферица	нива	3
1465	Лажани	Лозинско	нива	3
1562	Лажани	Поројница	нива	3
1549-дел	Лажани	Поројница	нива	3
1551-дел	Лажани	Поројница	нива	3
1552-дел	Лажани	Поројница	нива	3
1550-дел	Лажани	Поројница	нива	3
1711-дел	Лажани	Борско	нива	3
1197-дел	Лажани	Село	нива	3
1921	Лажани	Сеферица	нива	3
1950-дел	Лажани	Борско	нива	3
1377-дел	Лажани	Лозиште	нива	3
1380-дел	Лажани	Лозинско	нива	3

1381-дел	Лажани	Лозинско	нива	3
610-дел	Лажани	Мера	нива	3
1583	Лажани	Село	овоштарник	3
1587	Лажани	Лозинско	овоштарник	3
1874	Лажани	Село	овоштарник	3
1867	Лажани	Село	овоштарник	3
1870	Лажани	Село	овоштарник	3
1944/1	Лажани	Каменско ограда	пасиште	3
1944/2	Лажани	К.ограда	пасиште	3
1710-дел	Лажани	Борско	пасиште	3
1946-дел	Лажани	Н.нива	пасиште	3
1451-дел	Лажани	Д.пат	пасиште	3
2241-дел	Лажани	Село	ливада	4
2248-дел	Лажани	Лозишта	ливада	4
583	Лажани	Мера	нива	4
1082/7	Лажани	Копачина	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				1304000м²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11323/1
17 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5734.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 154/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС КО БРОД ОПШТИНА НОВАЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс КО Брод, општина Новаци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 19420м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
499	Брод	Лепиште	нива	8
501	Брод	Рамниште	нива	6
3168	Брод	Рамниште	нива	6
497	Брод	Рамниште	нива	7
498	Брод	Рамниште	нива	7
3167	Брод	Кај Чепча	нива	7
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				24000м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11730/1
17 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5735.

Врз основа на член 16 став 10 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 154/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА РАЗМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ПРИВАТНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за размена на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија со земјоделско земјиште во приватна сопственост на Петрески Борис.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11753/1
17 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5736.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, Урбанистичко-планска документација и Урбанистичко-проектна документација се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр. 518/1, Карпош.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11209/1
21 ноември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

5737.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11) 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.11.2015 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТИТЕ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРИОРИТЕТИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖЛИВ ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2015-2020 ГОДИНА, ЗА ПЕРИОДОТ 2015-2017

I. За членови и за нивни заменици на комитетите за следење на реализацијата на приоритетите и целите на Програмата за одржлив локален развој и децентрализи-

ција во Република Македонија 2015-2020 година, за периодот 2015 – 2017 година, формирани со Одлука на Владата на Република Македонија бр.42-10118/1 од 28.10.2015 година („Службен весник на Република Македонија” бр.190/15), се назначуваат следните државни службеници:

1) Во Комитетот за демократија и добро локално владеење:

1. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија (2015-2020) се назначува Елена Петкановска, раководител на сектор во Министерството за локална самоуправа.

За заменик на членот се назначува Елмаз Малиќи, помошник раководител на сектор во Министерството за локална самоуправа.

2. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за регионален развој на Република Македонија (2009-2019) се назначува Насер Муареми, помошник раководител на сектор во Министерството за локална самоуправа.

За заменик на членот се назначува Славица Јакимовска, раководител на сектор во Министерството за локална самоуправа.

3. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегија за одржлив развој во Република Македонија (2009-2030) се назначува Каја Шукова, раководител на сектор во Министерството за животна средина и просторно планирање.

За заменик на членот се назначува Кирил Калкашлиев, советник во Министерството за животна средина и просторно планирање.

4. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Национална стратегија за земјоделство и руралниот развој (2014-2020) се назначува Игор Аговски, раководител на одделение во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

За заменик на членот се назначува Сашо Ѓуровски, помлад соработник во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

5. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегија за реформа на јавната администрација во Република Македонија (2015-2020) се назначува Јулијана Караи, помлад соработник во Министерството за информатичко општество и администрација.

За заменик на членот се назначува Љупка Ивановски, помлад соработник во Министерството за информатичко општество и администрација.

6. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Фискалната стратегија на Република Македонија (2015-2017) се назначува Тања Трипунова, помошник на раководител на сектор во Министерството за финансии.

За заменик на членот се назначува Вукица Савеска, раководител на одделение во Министерството за финансии.

7. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за развој на внатрешната финансиска контрола во Република Македонија (2015-2017) се назначува Трајко Спасовски, раководител на сектор во Министерството за финансии.

За заменик на членот се назначува Нада Ацевска, раководител на одделение во Министерството за финансии.

8. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за еднаквост и недискриминација (2016-2020) се назначува Елена Грозданова, државен советник во Министерството за труд и социјална политика

За заменик на членот се назначува Ѓултен Мустафова, државен советник во Министерството за труд и социјална политика.

9. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и превенција и намалување на судир на интереси (2016-2019) се назначува Маја Коневска, помошник раководител на сектор во Државната комисија за спречување на корупцијата.

За заменик на членот се назначува Владимир Георгиев, државен советник во Државната комисија за спречување на корупцијата.

2) Во Комитетот за иновативна и поефикасна испорака на услугите од општ интерес:

1. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија (2015-2020) се назначува Елена Петкановска, раководител на сектор во Министерството за локална самоуправа.

За заменик на членот се назначува Елмаз Малиќи, помошник раководител на сектор во Министерството за локална самоуправа.

2. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за реформа на јавната администрација во РМ 2016-2020 се назначува Јулијана Караи, помлад соработник во Министерството за информатичко општество и администрација.

За заменик на членот се назначува Љупка Ивановски, помлад соработник во Министерството за информатичко општество и администрација.

3. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за иновации на Република Македонија (2012-2020) се назначува Наташа Јаневска, државен советник во Министерството за образование и наука.

За заменик на членот се назначува Назухтере Сулемани, државен советник во Министерството за образование и наука.

4. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со ИТ стратегија на Министерството за образование и наука 2014-2017 се назначува Наташа Јаневска, државен советник во Министерството за образование и наука.

За заменик на членот се назначува Назухтере Сулемани, државен советник во Министерството за образование и наука.

5. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегија за вмрежување, соработка и намалување на одливот на високо образовани и стручни кадри (2013-2020) се назначува Наташа Јаневска, државен советник во Министерството за образование и наука.

За заменик на членот се назначува Назухтере Сулемани, државен советник во Министерството за образование и наука.

3) Во Комитетот за одржлив развој на основните социјални услуги:

1. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија (2015-2020) се назначува Елена Петкановска, раководител на сектор во Министерството за локална самоуправа.

За заменик на членот се назначува Елмаз Малиќи, помошник раководител на сектор во Министерството за локална самоуправа.

2. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Фискалната стратегија на Република Македонија (2015-2017) се назначува Тања Трипунова, помошник на раководител на сектор во Министерството за финансии.

За заменик на членот се назначува Вукица Савеска, раководител на одделение во Министерството за финансии.

3. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија (2010-2020) се назначува Милица Арангелова, помлад соработник во Министерството за труд и социјална политика.

За заменик на членот се назначува Анета Антоvsка, помлад соработник во Министерство за труд и социјална политика.

4. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегија за вработување (2016-2020) се назначува Горан Велески, советник во Министерството за труд и социјална политика.

За заменик на членот се назначува Оливера Ставрова, советник во Министерството за труд и социјална политика.

5. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегија за деинституционализација во системот на социјалната заштита во Република Македонија (2008-2018) се назначува Теано Димитровска, советник во Министерството за труд и социјална политика.

За заменик на членот се назначува Дрита Арслани, соработник во Министерството за труд и социјална политика.

6. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегијата за родова еднаквост (2013-2020) се назначува Елена Грозданова, државен советник во Министерството за труд и социјална политика.

За заменик на членот се назначува Ѓултен Мустаfoва, државен советник во Министерството за труд и социјална политика.

7. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегија за стари лица (2010-2020) се назначува Душан Томшиќ, соработник во Министерството за труд и социјална политика.

За заменик на членот се назначува Зоран Блажевски, советник во Министерството за труд и социјална политика.

8. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за Ромите во Република Македонија (2014-2020) се назначува Нахида Зекирова, советник во Министерството за труд и социјална политика.

За заменик на членот се назначува Елвис Мемети, советник во Министерството за труд и социјална политика.

9. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегија за изедначување на лицата со инвалидност (2010-2018) се назначува Душан Томшиќ, соработник во Министерството за труд и социјална политика.

За заменик на членот се назначува Зоран Блажевски, советник во Министерството за труд и социјална политика.

10. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Резолуцијата за миграциската политика на Република Македонија (2015-2020) се назначува Дејан Ивковски, раководител на одделение во Министерството за труд и социјална политика.

За заменик на членот се назначува Душанка Карамитре, раководител на одделение во Министерството за труд и социјална политика.

11. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната програма за развој на образованието во Република Македонија се назначува Наташа Јаневска, државен советник во Министерството за образование и наука.

За заменик на членот се назначува Назухтере Сулемани, државен советник во Министерството за образование и наука.

12. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за развој на културата во Република Македонија (2012-2017) се назначува Бранко Костоски, раководител на сектор во Министерството за култура.

За заменик на членот се назначува Лилјана Мострова, раководител на одделение во Министерството за култура.

13. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Здравствената стратегија на Република Македонија (2007-2020) се назначува Анка Георгиевска, раководител на сектор во Министерството за здравство.

За заменик на членот се назначува Славица Чоневска, помошник раководител на сектор во Министерството за здравство.

14. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегија за палијативна заштита на Република Македонија до 2020 година се назначува Елена Ристевска, државен советник во Министерството за здравство.

За заменик на членот се назначува Катица Томановиќ, соработник во Министерството за здравство.

4) Во комитетот за одржлив (зелен) локален економски развој:

1. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија (2015-2020) се назначува Елена Петкановска, раководител на сектор во Министерството за локална самоуправа.

За заменик на членот се назначува Елмаз Малиќи, помошник раководител на сектор во Министерството за локална самоуправа.

2. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната програма за економски реформи (2015 - 2017) се назначува Весна Цветанова, помошник раководител на сектор во Министерството за финансии.

За заменик на членот се назначува Бојана Илиевска, раководител на одделение во Министерството за финансии.

3. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за животна средина и клима (2014-2020) се назначува Марјан Крстевски, раководител на сектор во Министерството за животна средина и просторно планирање.

За заменик на членот се назначува Сашка Брблиќ, помошник раководител на сектор во Министерството за животна средина и просторно планирање.

4. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Индустриската политика на Република Македонија (2009-2020) се назначува Николина Трајановска, раководител на одделение во Министерството за економија.

За заменик на членот се назначува Гордана Шуклева, советник во Министерството за економија.

5. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за развој на мали и средни претпријатија на Република Македонија (2016-2020) се назначува Сузана Арсова - Костадинова, помошник раководител на сектор во Министерството за економија.

За заменик на членот се назначува Елизабета Тодорска, раководител на одделение во Министерството за економија.

6. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за развој на туризмот (2016-2021) се назначува Бежим Хациу раководител на сектор во Министерството за економија.

За заменик на членот се назначува Сунај Јакупов, помлад соработник во Министерството за економија.

7. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегија за рурален туризам (2012-2017) се назначува Шовкет Хазари, државен советник во Министерството за економија.

За заменик на членот се назначува Арлинда Касапи, раководител на одделение во Министерството за економија.

8. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегија за развој на занаетчиството (2012-2020) се назначува Јумни Адеми, советник во Министерството за економија.

За заменик на членот се назначува Сузана Арсова Костадинова, помошник раководител на сектор во Министерството за економија.

9. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за развој на енергетиката во Република Македонија до 2030 се назначува Виктор Андонов, помлад соработник во Министерството за економија.

За заменик на членот се назначува Горан Николовски, советник во Министерството за економија.

10. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за унапредување на енергетската ефикасност во Република Македонија (2015-2020) се назначува Андон Киров, раководител на одделение во Министерството за економија.

За заменик на членот се назначува Павле Петровски, советник во Министерство за економија.

11. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за искористување на обновливите извори на енергија во Република Македонија (2016-2020) се назначува Милица Андонов, помлад соработник во Министерството за економија.

За заменик на членот се назначува Владимир Трајковски, советник во Министерството за економија.

12. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за општествена одговорност на Република Македонија (2016-2020) се назначува Маја Курчиева, помошник раководител на сектор во Министерството за економија.

За заменик на членот се назначува Сузана Кузмановска, раководител на одделение во Министерството за економија.

13. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за развој на креативните индустрии во Република Македонија се назначува Бранко Костоски, раководител на сектор во Министерството за култура.

За заменик на членот се назначува Лилјана Мострова, раководител на одделение во Министерството за култура.

14. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за стручно образование и обука на Република Македонија (2014-2020) се назначува Наташа Јаневска, државен советник во Министерството за образование и наука.

За заменик на членот се назначува Назухтере Сулемани, државен советник во Министерството за образование и наука.

15. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за претприемачко учење во Република Македонија (2014-2020) се назначува Наташа Јаневска, државен советник во Министерството за образование и наука.

За заменик на членот се назначува Назухтере Сулемани, државен советник во Министерството за образование и наука.

16. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегија за земјоделство и руралниот развој (2014-2020) се назначува Билјана Костовска, раководител на сектор во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

За заменик на членот се назначува Игор Трошански, советник во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

17. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегија за вработување (2016-2020) се назначува Горан Велески, советник во Министерството за труд и социјална политика.

За заменик на членот се назначува Владимир Крашиќ, советник во Министерството за труд и социјална политика.

18. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Програмата за развој на Скопскиот плански регион (2014-2019) се назначува Анета Лозаноска Раввлинсон, раководител на Центарот за развој на Скопскиот плански регион.

За заменик на членот се назначува Розета Арсовска, координатор за регионален развој во Центарот за развој на Скопскиот плански регион.

19. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Програмата за развој на Југоисточниот плански регион (2014-2020) се назначува Жулиета Гуроска, раководител на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион.

За заменик на членот се назначува Мима Станоевска, раководител на одделение во Центарот за развој на Југоисточниот плански регион.

20. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Програмата за развој на Источнониот плански регион (2014-2020) се назначува Драгица Здравева, раководител на Центарот за развој на Источнониот плански регион.

За заменик на членот се назначува Зуица Ангелова, координатор за регионален развој во Центарот за развој на Источнониот плански регион.

21. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Програмата за развој на Североисточниот плански регион (2014-2020) се назначува Младен Протик, раководител на Центарот за развој на Североисточниот плански регион.

За заменик на членот се назначува Атина Мурганска, заменик раководител на Центарот за развој на Североисточниот плански регион.

22. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Програмата за развој на Полошкиот плански регион (2014-2020) се назначува Фатмир Саити, раководител на Центарот за развој на Полошкиот плански регион.

За заменик на членот се назначува Садат Халили, координатор за финансии во Центарот за развој на Полошкиот плански регион.

23. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Програмата за развој на Југозападниот плански регион (2014-2020) се назначува Мирјана Лозаноска, раководител на Центарот за развој на Југозападниот плански регион.

За заменик на членот се назначува Ваљон Каба, координатор за регионален развој во Центарот за развој на Југозападниот плански регион.

24. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Програмата за развој на Пелагонискиот плански регион (2014-2020) се назначува Емилија Ѓероска, раководител на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион.

За заменик на членот се назначува Владимир Величковски, раководител на одделение во Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион.

25. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Програмата за развој на Вардарскиот плански регион (2014-2020) се назначува Марко Колев, раководител на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион.

За заменик на членот се назначува Јован Симсаров, проектен асистент во Центарот за развој на Вардарскиот плански регион.

26. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со ИПА Програмата за прекугранична соработка Република Македонија - Република Бугарија 2014-2020 се назначува Мјелма Мехмети Питерсен, државен советник во Министерството за локална самоуправа.

За заменик на членот се назначува Нита Крлиу, раководител на сектор во Министерството за локална самоуправа.

27. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со ИПА Програмата за прекугранична соработка Република Македонија - Република Грција 2014-2020 се назначува Мјелма Мехмети Питерсен, државен советник во Министерството за локална самоуправа.

За заменик на членот се назначува Нита Крлиу, раководител на сектор во Министерството за локална самоуправа.

28. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со ИПА Програмата за прекугранична соработка Република Македонија - Република Албанија 2014-2020 се назначува Мјелма Мехмети Питерсен, државен советник во Министерството за локална самоуправа.

За заменик на членот се назначува Нита Крлиу, раководител на сектор во Министерството за локална самоуправа.

29. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со ИПА Програмата за прекугранична соработка Република Македонија - Република Косово 2014-2020 се назначува Мјелма Мехмети Питерсен, државен советник во Министерството за локална самоуправа.

За заменик на членот се назначува Нита Крлиу, раководител на сектор во Министерството за локална самоуправа.

30. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Програмата за транснационална соработка "Балкан-Медитеран 2014-2020" се назначува Мјелма Мехмети Питерсен, државен советник во Министерството за локална самоуправа.

За заменик на членот се назначува Нита Крлиу, раководител на сектор во Министерството за локална самоуправа.

5) Во Комитетот за одржлив развој на противпожарната заштита и заштитата и спасувањето на локално ниво:

1. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија (2015-2020) се назначува Елена Петкановска, раководител на сектор во Министерството за локална самоуправа.

За заменик на членот се назначува Елмаз Малиќи, помошник раководител на сектор во Министерството за локална самоуправа.

2. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегија за заштита и спасување (2014-2018) се назначува Димче Митевски, раководител на сектор во Дирекцијата за заштита и спасување.

За заменик на членот се назначува Влатко Јовановски, раководител на сектор во Дирекција за заштита и спасување.

3. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за животна средина и клима (2014-2020) се назначува Назим Алити, раководител на сектор во Министерството за животна средина и просторно планирање.

За заменик на членот се назначува Беса Татешки, советник во Министерството за животна средина и просторно планирање.

4. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за одржлив развој на шумарството во Република Македонија се назначува Драган Серафимовски, раководител на одделение во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

За заменик на членот се назначува Јурант Дика, помлад соработник во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

5. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за управување на итните медицински служби во Република Македонија (2009-2017) се назначува Назначува Зоран Стојановски, раководител на сектор во Министерството за здравство.

За заменик на членот се назначува Арсим Агуши, помошник раководител на сектор во Министерството за здравство.

6. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за адаптација на здравствениот сектор кон климатските промени во Република Македонија се назначува Јованка Костовска, државен советник во Министерството за здравство.

За заменик на членот се назначува Сузана Маневска, помошник раководител на сектор во Министерството за здравство.

7. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Фискалната стратегија на Република Македонија (2015-2017) се назначува Јулијана Крстевска Петрушевска, советник во Министерството за финансии.

За заменик на членот се назначува Радмила Сандева Крстова, советник во Министерството за финансии.

6) Во комитетот за одржлив развој на основните (комуналните) јавни услуги:

1. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија (2015-2020) се назначува Елена Петкановска, раководител на сектор во Министерството за локална самоуправа.

За заменик на членот се назначува Елмаз Малиќи, помошник раководител на сектор во Министерството за локална самоуправа.

2. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за животна средина и клима (2014-2020) се назначува Билјана Петкоска, раководител на сектор во Министерството за животна средина и просторно планирање.

За заменик на членот се назначува Александар Петковски, помошник раководител на сектор во Министерството за животна средина и просторно планирање.

3. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегија за заштита на биолошката разновидност на Република Македонија (2014-2020) се назначува Влатко Трпевски, раководител на сектор во Министерството за животна средина и просторно планирање.

За заменик на членот се назначува Сашко Јорданов, раководител на одделение во Министерството за животна средина и просторно планирање.

4. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегија за води (2011-2041) се назначува Илбер Мирта, раководител на сектор во Министерството за животна средина и просторно планирање.

За заменик на членот се назначува Љупка Зајков, помошник раководител на сектор во Министерството за животна средина и просторно планирање.

5. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за управување со отпад на Република Македонија (2008-2020) се назначува Ана Мазнева, раководител на сектор во Министерството за животна средина и просторно планирање.

За заменик на членот се назначува Даринка Јантинска, помошник раководител на сектор во Министерството за животна средина и просторно планирање.

6. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за национална инфраструктура на просторни податоци на Република Македонија се назначува Соња Димова, државен советник во Агенцијата за катастер на недвижности.

За заменик на членот се назначува Лидија Крстевска, државен советник во Агенцијата за катастер на недвижности.

7. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за заштита и користење на културното наследство во Република Македонија се назначува Бранко Костоски, раководител на сектор во Министерството за култура.

За заменик на членот се назначува Лилјана Мострова, раководител на одделение во Министерството за култура.

8. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегија за консолидација на земјоделското земјиште во Република Македонија (2012-2020) се назначува Кирил Георгиевски, советник во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

За заменик на членот се назначува Владимир Удревик, советник во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за одржлив развој на шумарството во Република Македонија се назначува Снежана Донева, советник во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

За заменик на членот се назначува Назиф Сефер, помлад соработник во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

10. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Здравствената стратегија на Република Македонија (2007-2020) се назначува Анка Георгиевска, раководител на сектор во Министерството за здравство.

За заменик на членот се назначува Арсим Агуши, помошник раководител на сектор во Министерството за здравство.

7) Во комитетот за одржлив (зелен) транспорт на локално ниво:

1. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија (2015-2020) се назначува Елена Петкановска, раководител на сектор во Министерството за локална самоуправа.

За заменик на членот се назначува Елмаз Малиќи, помошник раководител на сектор во Министерството за локална самоуправа.

2. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за животна средина и клима (2014-2020) се назначува Владо Каровски, раководител на одделение во Министерството за животна средина и просторно планирање.

За заменик на членот се назначува Тања Пауновска, раководител на одделение во Министерството за животна средина и просторно планирање.

3. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната транспортна стратегија (2007-2017) се назначува Јасминка Киркова, државен советник во Министерството за транспорт и врски.

За заменик на членот се назначува Јулијана Јанкуловска, помошник раководител на сектор во Министерството за транспорт и врски.

4. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегија на Република Македонија за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата (2015-2020) се назначува Тихо Најдовски, виш политички советник во Министерството за внатрешни работи - Биро за јавна безбедност.

За заменик на членот се назначува Васко Чупаровски, полициски советник во Министерството за внатрешни работи - Биро за јавна безбедност.

5. За член кој ја следи реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Национална стратегија за земјоделство и руралниот развој (2014-2020) се назначува Биљана Дамческа, раководител на одделение во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

За заменик на членот се назначува Александар Митревски, виш соработник во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10118/2
10 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5738.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/11, 136/11, 91/13, 164/13, 112/14, 144/14, 124/15 и 149/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.11.2015 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

1. Во Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ број 202/14), во делот „ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА И ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА“, во ставот 2 точката 1 се менува и гласи:

„1. Финансиски средства за трошоци за трансплантација на рожница во здравствени установи кои се овластени за пресадување на делови од човечкото тело заради лекување, согласно закон и се во Мрежата на здравствени установи во Република Македонија. Предвидените средства се согласно дијагностички сродни групи (DRG) цените на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.“

Точките 2, 3 и 4 се бришат.

Точките 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат точки 2, 3, 4, 5, 6 и 7.

Табелата „Финансиски средства за реализација на Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2015 година“, се заменува со нова табела која гласи:

Активност	Извршител	Износ
Трансплантација на рожница (кориса)	Здравствени установи кои се овластени за пресадување на делови од човечкото тело заради лекување, согласно закон и се во Мрежата на здравствени установи во РМ	15.912.528,00
Ангажирање на - Национален координатор за трансплантација - Заменик на национален координатор за трансплантација - Национален координатор за крвотворни матични клетки	Министерството за здравство	1.500.000,00
Медициски кампањи за зголемување на свеста за значењето и придобивките од трансплантација на органи	ЈЗУ Институт за јавно здравје	300.000,00
Набавка на медицинска опрема	Министерството за здравство	1.088.032,00
Средства за стимулација на тимовите за 36 извршени трансплантации, за секоја по 143.040 ден. (10 кадра и 26 од жив донатор)	Универзитетските клиники, други ЈЗУ	5.149.440,00
Средства за стимулација на болничките координатори	Лица назначени за болнички координатори	250.000,00
Финансиски средства за погребни трошоци (10 кадра по 60.000,00 денари)	Министерството за здравство	600.000,00
ВКУПНО		24.800.000,00

Во текстот по табелата износот „30.000.000,00“ се заменува со износот „24.800.000,00“, а износот „26.000.000,00“ се заменува со износот „20.800.000,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11591/1
17 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 5739.

Врз основа на член 29 став (12) од Законот за финансиските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 53/11, 112/14 и 153/15), министерот за финансии, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за финансиско друштво е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за одговорно лице во финансиското друштво е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-14009/3
11 ноември 2015 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Прилог 1

Број:
Датум год. во часот

Врз основа на член 29 став (2) од Законот за финансиските друштва, овластеното лице издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за финансиско друштво)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ФИНАНСИСКОТО ДРУШТВО
---	----------------------------------

Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ ФИНАНСИСКОТО ДРУШТВО
---	---

Име и презиме	ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдената глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95 уплатна сметка 840-xxx-05514, приходна шифра 722154 и програма 00 со цел на дознака уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на финансиските друштва. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, овластеното лице од страна на министерот за финансии поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Сторител на прекршок

Овластено лице

*име, презиме и своерачен потпис

М.П.

*име, презиме и своерачен потпис

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Прилог 2

Датум _____ год. _____ во _____ часот
Број: _____

Врз основа на член 29 став (2) од Законот за финансиските друштва, овластеното лице издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорното лице во финансиското друштво)Име и презиме _____
Единствен матичен број на одговорното лице во финансиското друштво _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____

Податоци за финансиското друштво,
Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен број (ЕДБ) _____

Опис на прекршокот, _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____
_____Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95 со уплатна сметка 840-xxx (општина каде се уплаќа)-05514, приходна шифра 722154 и програма 00 со цел на дознака уплата на глоба во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на финансиските друштва. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, овластеното лице од страна на министерот за финансии поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Сторител на прекршок _____

Овластено лице _____

М.П.

*име, презиме и своерачен потпис

*име, презиме и своерачен потпис

5740.

Врз основа на член 17-б став (11) од Законот за лизинг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 04/02, 49/03, 13/06, 88/08, 35/11, 51/11, 148/13 и 145/15), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за давател на финансиски лизинг, односно друштво за ревизија е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за одговорно лице во давателот на финансиски лизинг, односно одговорно лице во друштво за ревизија е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за стечајниот управник е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-14010/3

11 ноември 2015 година

Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.



Прилог 1

Број: _____

Датум: _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 17-б став (2) од Законот за лизинг, овластеното лице издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

☐ за давател на финансови лизинг

☐ за друштво за ревизија

A	ПОДАТОЦИ ЗА ДАВАТЕЛОТ НА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ/ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА
---	--

Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ ДАВАТЕЛОТ НА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ/ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА
---	---

Име и презиме		ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдената глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95 уплатна сметка 840-xxx-05514, приходна шифра 722154 и програма 00 со цел на дознака уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на финансискиот лизинг. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, овластеното лице од страна на министерот за финансии поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Сторител на прекршок

Овластено лице

*име, презиме и своерачен потпис

М.П.

*име, презиме и своерачен потпис

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Прилог 2

Број:
Датум год. во часот

Врз основа на член 17-б став (2) од Законот за лизинг, овластеното лице издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- ☐ за одговорното лице во давателот на финансиски лизинг
☐ за одговорното лице во друштвото за ревизија

Име и презиме _____

Единствен матичен број на одговорното лице во давателот на финансиски лизинг/друштвото за ревизија _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____

Податоци за давателот на финансиски лизинг,

Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен број (ЕДБ) _____

Опис на прекршокот, _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95 со уплатна сметка 840-xxx (општина каде се уплаќа)-05514, приходна шифра 722154 и програма 00 со цел на дознака уплата на глоба во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на финансискиот лизинг. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, овластеното лице од страна на министерот за финансии поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Сторител на прекршок _____

Овластено лице _____

М.П.

*име, презиме и своерачен потпис

*име, презиме и своерачен потпис



Прилог 3

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Број:

Датум год. во часот

Врз основа на член 17-б став (2) од Законот за лизинг, овластеното лице издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за стечаен управник)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на стечаен управник _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____

Опис на прекршокот, _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-00000000630-95 со уплатна сметка 840-xxx (општина каде се уплаќа)-05514, приходна шифра 722154 и програма 00 со цел на дознака уплата на глоба во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на финансискиот лизинг. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, овластеното лице од страна на министерот за финансии поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Сторител на прекршок _____

Овластено лице _____

М.П.

*име, презиме и своерачен потпис _____

*име, презиме и своерачен потпис _____

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

5741.

Врз основа на член 89 став (3) од Законот за заштита на потрошувачите („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/04, 77/07, 103/08, 24/11, 164/13, 97/15 и 152/15), министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ДОГОВОР НА ДАЛЕЧИНА ИЛИ ДОГОВОР СКЛУЧЕН НАДВОР ОД ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА ТРГОВЕЦОТ (*)****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Образецот за повлекување од договор на далечина или договор склучен надвор од деловните простории на трговецот од страна на потрошувачот.

Член 2

Образецот за повлекување од договор на далечина или договор склучен надвор од деловните простории на трговецот се поднесува во хартиена и електронска форма. Образецот во хартиена форма е во А-4 формат на хартија во бела боја, а образецот во електронска форма е на word документ.

Формата и содржината на Образецот од став 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 25-6731/1
12 ноември 2015 година
Скопје

Министер,
Беким Незири, с.р.

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата бр.2011/83/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 25 октомври 2011 година за правата на потрошувачите, CELEX бр.32011L0083.

Прилог**Повлекување од договор на далечина или договор склучен надвор од деловните простории на трговецот од страна на потрошувачот**

(овој образец да се пополни и прати само доколку сакате да се повлечете од договорот)

— Назив и седиште на трговецот, телефонски број, адреса на електронска пошта или број на телефакс (овие податоци ги внесува трговецот); _____

— Со ова јас/ние^(*) известувам/известуваме за моето/нашето повлекување (*) од договорот за продажба на следниве стоки/услуги (*): _____

— Нарачано на ден _____ (*)/примено на ден _____ (*);

— Име и презиме, односно назив на потрошувачот/-ите _____

— Адреса на потрошувачот (-ите); _____

— Потпис на потрошувачот (-ите) (само доколку овој образец се пополнува на хартија) _____

— Датум _____

^(*) Избришете го непотребното.

Упатство

за пополнување на образецот за остварување на правото на повлекување од договор на далечина или договор склучен надвор од деловните простории на трговецот од страна на потрошувачот

Може да го раскинете договорот, без да наведете било каква причина, во рок од 14 дена од датумот на склучување на договорот.

Рокот за повлекување истекува по 14 дена од датумот на склучување на договорот.

За да го остварите правото на повлекување, треба да не информирате за својата одлука да го раскинете овој договор со недвосмислена изјава (на пример писмо испратено по пошта, факс или електронска пошта). За таа цел можете да го користите приложениот примерок на образец за повлекување.

За да се испочитува рокот за повлекување, доволно е да ни го испратите образецот во однос на остварувањето на правото на повлекување пред истекот на рокот за повлекување.

Ефекти од повлекувањето

Доколку се повлечете од овој договор, се надоместуваат сите плаќања кои ги имаме добиено, вклучувајќи ги и трошоците за испорака (со исклучок на дополнителните трошоци кои произлегуваат од Вашиот евентуален избор на вид на испорака освен најевтиниот вид на стандардна испорака од нас понудена), без непотребно одлагање и во секој случај не подоцна од 14 дена од денот кога сме информирани за Вашата одлука за повлекување од овој договор. Таквите надоместоци ќе се извршат со користење на истото средство за плаќање кое што сте го користеле при првичната трансакција, освен ако не е јасно поинаку договорено. Во секој случај, нема да имате никаков трошок како последица од тој надомест.

Упатство за пополнување:

1. Внесете еден од следниве текстови помеѓу наводниците:

а) “склучување на договорот” - во случај на договор за услуги или договор за испорака на вода, гас и електрична енергија, кога не се нудат за продажба во ограничен обем или одреден квалитет, централно греење или дигитална содржина која не се испорачува на траен носач;

б) „во кој Вие или трето лице, освен превозникот и од Вас назначено лице, стекнува физичко поседување на стоките” во случај на договор за продажба;

в) „во кој Вие или трето лице, освен превозникот и од Вас назначено лице, стекнува физичко поседување на последната стока”, во случај на договор за повеќе стоки нарачани од страна на потрошувачот во една нарачка а доставени одделно;

г) „во кој Вие или трето лице, освен превозникот и од Вас назначено лице, стекнува физичко поседување на последната пратка или парче”, во случај на договор за испорака на стока која се состои од повеќе пратки или парчиња;

д) „во кој Вие или трето лице, освен превозникот и од Вас назначено лице, стекнува физичко поседување на првата стока “во случај на договор за редовна испорака на стоки во текот на одреден временски период.

2. Внесете го називот, седиштето и, доколку се достапни, телефонскиот број и број на факс и електронската адреса.

3. Доколку му давате на потрошувачот можност да ги пополни и достави електронските информации за неговото повлекување од договорот на Вашата веб-страница, внесете го следново: „Исто така, можете да го пополните и доставите електронски примерок: образец за повлекување или која било друга недвосмислена изјава на нашата веб-страница (вметнете ја адресата). Ако ја користите таа опција, ќе Ви доставиме без одлагање потврда за прием на повлекувањето на траен носач на податоци (на пример по електронска пошта).“

4. За договорите за продажба во кои Вие не сте понудиле да ги преземете стоките во случај на повлекување, внесете го следново: „Надоместокот може да биде суспендиран до приемот на стоките или додека не се докаже дека стоките се вратени, без разлика што прво се случило.“

5. Доколку потрошувачот ги примил стоките кои се предмет на договорот:

а) Внесете:

- „Ќе ги вратиме стоките.“; или

- „Вратете ги стоките или предадете ни ги нам или на ... (внесете го називот, седиштето, доколку е соодветно, на лицето од Вас овластено да ги прими стоките), без непотребно одлагање и во секој случај во рок од 14 дена од денот кога не известувате за своето повлекување од овој договор. Крајниот рок е исполнет доколку ни ги вратите стоките пред истекот на рокот од 14 дена.“

б) Внесете:

- „Трошоците за враќање на стоките ќе бидат на наша сметка.“;

- „Директните трошоци за враќање на стоките ќе бидат на Ваша сметка.“;

- Доколку, во договорот на далечина, Вие не нудите да го сносит трошокот за враќање на стоките и тие, по своја природа, не можат нормално да бидат вратени по пошта: „Директниот трошок од денари (внесете го износот) за враќање на стоките ќе биде на Ваша сметка.“; или доколку трошокот за враќање на стоките не може разумно да се пресмета однапред: „Директниот трошок за враќање на стоките ќе биде на ваша сметка. Трошокот се проценува

- на максимум од околу денари (внесете го износот).“; или

- Доколку, во случај на договор склучен надвор од деловните простории, стоките, по своја природа, не можат нормално да бидат вратени по пошта и се доставени до домот на потрошувачот на датумот на склучување на договорот: „Стоките ќе ги преземеме на наша сметка.“

в) внесете: „Вие сте одговорни само за намалувањето на вредноста на стоките како резултат од управување со стоките различно од она што е потребно за утврдување на природата, карактеристиките и функционалноста на стоките.“

6. Во случај на договор за испорака на вода, гас или електрична енергија, кога не се нудат за продажба во ограничен обем или одреден квалитет, или централно греење, внесете го следново: „Доколку сте побарале да започне извршувањето на услугата или набавката на вода/гас/електрична енергија/централно греење (избришете го непотребното) во текот на рокот за повлекување, должни сте да ни платите износ пропорционален на она што е испорачано до моментот кога не известите за Вашето повлекување од овој договор, во однос на сите покритија предвидени со договорот.“

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА****5742.**

Врз основа на член 17- в став 2 од Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија” бр. 92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 164/13, 158/14, 15/15, 129/15 и 192/15), министерот за труд и социјална политика, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА****Член 1**

Со оваа програма, се пропишува градивото, пропишите и литературата за полагање на стручен испит за безбедност при работа.

Член 2

Програмата за полагање на стручен испит за безбедност при работа се состои од следните теми:

1. Закон за безбедност и здравје при работа
 - 1.1. Основни одредби
 - 1.2. Општи обврски на работодавачот
 - 1.3. Други обврски на работодавачот
 - 1.4. Права и обврски на вработените
 - 1.5. Совет за безбедност и здравје при работа
 - 1.6. Овластување
 - 1.7. Надзор
 - 1.8. Прекршочни одредби
2. Закон за работните односи
 - 2.1. поглавје XII посебна заштита на работниците кои се уште не наполниле 18 годишна возраст
 - 2.2. поглавје XIV заштита на инвалиди и поглавје
 - 2.3. поглавје XV посебна заштита на повозрасни работници
3. Закон за пензиско и инвалидско осигурување
 - 3.1. инвалидност
 - 3.2. работа на која работи вработениот
 - 3.3. друга соодветна работа
 - 3.4. намалена работна способност
 - 3.5. преостаната работна способност
 - 3.6. загубена работна способност
 - 3.7. повреда при работа
 - 3.8. професионална болест
 - 3.9. права врз основа на преостаната работна способност
- 3.10. скратено работно време, распоредување на друго соодветно работно место
- 3.11. квалификација или доквалификација
4. Закон за здравствено осигурување
 - 4.1. задолжително здравствено осигурување
 - 4.2. осигуреници
 - 4.3. право на здравствени услуги
 - 4.4. права на парични надоместоци
 - 4.5. обезбедување на средства
5. Закон за здравствена заштита
 - 5.1. права од здравствена заштита
 - 5.2. спроведување на здравственото осигурување
 - 5.3. обезбедување средства, надоместок на штета на здравствени организации
6. Конвенции на Меѓународната организација на трудот
 - 6.1. Конвенција бр. 155 за безбедност и здравје при работа
 - 6.2. Конвенција бр. 161 за службите на медицина на трудот
 - 6.3. Конвенција бр. 81 за инспекцијата на трудот во индустријата и во трговијата
7. Национална програма за усвојување на правото на Европската Унија
 - 7.1. социјална политика и вработеност

8. Директива на ЕУ бр. 89/391 ЕЕС (1989)

8.1. за воведување на мерки за поттикнување на подобрувањето на безбедноста и здравјето на работниците на работа

9. Стратегија на ЕУ во областа на безбедноста и здравјето на работа

10. Мерки за заштита при работа со екрани

11. Минимални барања за безбедност и здравје на вработените при употреба на лична заштитна опрема на работно место

12. Минимални барања за безбедност и здравје при употреба на опрема за работа од страна на вработените на работа

13. Знаци за безбедност и здравје при работа, изглед, боја, големина

14. Начин на водење евиденција во областа на безбедност и здравје при работа

15. Минимални барања за безбедност и здравје при рачно пренесување на товар, кое претставува ризик од повреди

16. Минимални барања за заштита на вработените од ризици по нивното здравје и безбедност, кои настапуваат од изложеност на бучава

17. Минимални барања за безбедност и здравје при работа на привремени мобилни градилишта

18. Минимални барања за безбедност и здравје на вработените на работниот простор

19. Услови кои треба да ги исполни правното или физичкото лице за вршење на стручни работи

20. Минимални барања за заштита на вработените од ризици по нивното здравје и безбедност, кои настапуваат од изложеност на механички вибрации

21. Начин на изготвување на изјава за безбедност, нејзината содржина, како и податоците врз кои треба да се заснова проценката на ризикот

22. Минимални барања за безбедност и здравје на вработените од ризиците поврзани со изложување на азбест при работа

23. Минимални барања за безбедност и здравје на вработените од ризици поврзани со изложеност на биолошки агенси

24. Минимални барања за безбедност и здравје на вработените од ризици поврзани со изложеност на канцерогени, мутагени или супстанции токсични за репродуктивниот систем

25. Минимални барања за безбедност и здравје на вработените од ризици поврзани со изложеност на хемиски супстанции

26. Минимални барања за безбедност и здравје при работа на младите работници

27. Минимални барања за безбедност и здравје при работа на бремени работнички, работнички кои неодамна се породиле или дојат

28. Начин на спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденција за спроведување на едукација

29. Минимални барања за безбедност и здравје при работа на вработени во индустријата за вадење на минерали со бушење

30. Начин на бодување и активното и пасивното учество на обуките за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа

31. Минимални барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на физички агенси (вештачко оптичко зрачење)

32. Минимални барања за безбедност и здравје при работа на вработени во рударство со површинска и подземна експлоатација на минерални сировини

33. Минимални барања за безбедност и здравје при работа на вработени на рибарски бродови

34. Минимални барања за безбедност и здравје при работа на вработени изложени на физички агенс електромагнетни полиња

35. Устав на Република Македонија
 35.1. Основни одредби
 35.2. Основни слободи и права на човекот и граѓанинот
 35.3. Организација на државната власт
 35.4. Уставен суд на Република Македонија
 35.5. Локална самоуправа
 35.6. Меѓународни односи
 35.7. Одбрана на републиката, воена и вонредна состојба

Член 4

Прописите и литературата за подготовка за полагање на стручниот испит за безбедност при работа е дадена во Прилог, кој е составен дел на оваа програма.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа програма престанува да важи Правилникот за условите, начинот и програмата за полагање на стручен испит за безбедност при работа („Службен весник на Република Македонија” бр. 138/07).

Член 6

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-8428/3
 17 ноември 2015 година
 Скопје

Министер
 за труд и социјална политика,
 др **Фросина Ташевска Ременски**, с.р.

Прилог

Прописи и литература за подготовка на стручниот испит за безбедност при работа:

- Устав на Република Македонија,
- Закон за безбедност и здравје при работа,
- Закон за работните односи,
- Закон за пензиското и инвалидското осигурување,
- Закон за здравственото осигурување,
- Закон за здравствената заштита,
- Закон за инспекција на трудот,
- Закон за организација и работа на органите на државната управа,
- Кривичен законик, член 166,167,168, 169, 170, 171 и 289,
- Конвенции на Меѓународната организација на трудот
- Конвенција бр. 155 за безбедност и здравје при работа,
- Конвенција бр. 161 за службите на медицина на трудот,
- Конвенција бр. 81 за инспекцијата на трудот во индустријата и во трговијата,
- Национална програма за усвојување на правото на Европската Унија (социјална политика и вработеност),
- Директива на ЕУ бр. 89/391 ЕЕС (1989) за воведување на мерки за поттикнување на подобрувањето на безбедноста и здравјето на работниците на работа,
- Стратегија на ЕУ во областа на безбедноста и здравјето на работа,
- Правилник за мерки за заштита при работа со екрани („Службен весник на Република Македонија” бр.115/05),
- Правилник за личната заштитна опрема која вработните ја употребуваат при работа („Службен весник на Република Македонија” бр. 116/07),
- Правилник за безбедност и здравје при работа при употреба на опрема за работа („Службен весник на Република Македонија” бр. 116/07),

- Правилник за знаци за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија” бр. 127/07),

- Правилник за начинот на водење на евиденција во областа на безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија” бр.136/07),

- Правилник за безбедност и здравје при работа при рачно пренесување на товар („Службен весник на Република Македонија” бр.135/07),

- Правилник за формата и содржината на образецот за известување за започнување со вршење на дејност („Службен весник на Република Македонија” бр.136/07),

- Правилник за безбедност и здравје при работа на вработените изложени на ризик од бучава („Службен весник на Република Македонија” бр.21/08),

- Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на привремени и мобилни градилишта („Службен весник на Република Македонија” бр.105/08),

- Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените на работниот простор („Службен весник на Република Македонија” бр.154/08),

- Правилник за условите за вработените, организацијата, техничките и други услови кои треба да ги исполни правното или физичкото лице за вршење стручни работи („Службен весник на Република Македонија” бр.37/08),

- Правилник за безбедност и здравје при работа на вработените изложени на ризик од механички вибрации („Службен весник на Република Македонија” бр.26/08),

- Правилник за начинот на изготвување на изјава за безбедност, нејзината содржина, како и податоците врз кои треба да се заснова проценката на ризикот („Службен весник на Република Македонија” бр.2/09),

- Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените кои се потенцијално изложени на ризик од експлозивни атмосфери („Службен весник на Република Македонија” бр.74/09),

- Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените од ризиците поврзани со изложување на азбест при работа („Службен весник на Република Македонија” бр.50/09),

- Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложеност на биолошки агенси* („Службен весник на Република Македонија” бр.110/10),

- Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на канцерогени, мутагени или супстанции токсични за репродуктивниот систем* („Службен весник на Република Македонија” бр.170/10),

- Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на хемиски супстанции („Службен весник на Република Македонија” бр.46/10)

- Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на младите работници („Службен весник на Република Македонија” бр.127/12)

- Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на бремените работнички, работнички кои неодамна се породиле или дојат* („Службен весник на Република Македонија” бр.119/11),

- Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденција за спроведување на едукацијата („Службен весник на Република Македонија” бр. 185/11),

- Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени во индустријата за вадење на минерали со бушење* („Службен весник на Република Македонија” бр.163/11),

- Правилник за начинот на бодување и активното и пасивното учество на обуките за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа и формата и образецот на потврдата за стекнатите бодови за учество на обуката за стручно усовршување („Службен весник на Република Македонија” бр. 41/14),

- Правилник за висината на трошоците за издавање на дозвола за вршење на стручни работи и полагање на стручен испит за безбедност при работа („Службен весник на Република Македонија” бр.56/12),

- Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на физички агенси (вештачко оптичко зрачење)* („Службен весник на Република Македонија” бр.132/12),

- Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени во рударство со површинска и подземна експлоатација на минерални сировини* („Службен весник на Република Македонија” бр. 64/12),

- Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработените на рибарски бродови* („Службен весник на Република Македонија” бр.79/13),

- Правилник за висина на трошоците за извршување на стручни работи за безбедност при работа („Службен весник на Република Македонија” бр.10/14),

- Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложувања на физички агенси (електромагнетни полиња)* („Службен весник на Република Македонија” бр. 40/14).



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија” излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015206